



ОПШТИНА ИЛИНДЕН

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОБЈАВА НА НАЦРТ Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Градоначалникот на Општина Илинден донесе решение за издавање на
 Б - интегрирана еколошка дозвола
 за
 "Кока фарм - Боил Дооел "
 ул.6 бр.70 н.Илинден
 Општина Илинден

Нацрт - дозволата е достапна на јавноста за време на работните денови во период од 8:00- 16:00 часот, во просториите на Општина Илинден, ул.9 бб н.Илинден.

Жалби по однос на решението може да се поднесат во рок од 15 дена од денот на објавувањето до Второстепена комисија на ул." Гоце Делчев " бр.18 – Скопје.
 Сите потребни информации може да се добијат на тел.02/571-703 и 02/571-704 или на веб страната: www.ilinden.gov.mk

Изготвил:
 Силвија Давидовска
 Одобрил:
 Саше Ристовски

доставено до:
 - Архива
 - одговорно лице
 Сузана Петровска

Арх.бр 09-1017/5
 Дата 25.09 .2015

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
 Градоначалник
 м-р Жика Стојановски

НАЦРТ Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Име на компанија

Друштво за производство,
земјоделе, трговија и услуги
Кока Фарм Боил
Дооел Илинден

Адреса:

ул. 6 бр.70 н.Илинден
1041 Илинден
Република Македонија

Дозвола Бр. 09- 1017/

СОДРЖИНА:

Вовед/Краток опис на инсталацијата.....	4
Комуникација/Доверливост/Промени на дозволата.....	5
Дозвола.....	8
Услови/Инсталација за која се издава дозволата.....	9
Работа на инсталацијата/Техники на управување/Суровини.....	12
Ракување и складирање на отпад.....	14
Преработка и одлагање на отпад/Спречување и контрола на хаварии.....	16
Мониторинг/Престанок на работа.....	19
Инсталации со повеќе оператори/Финансиски одредби.....	20
Документација.....	21
Редовни извештаи.....	23
Известување.....	24
Емисии во атмосфера/почва/вода.....	25
Емисии на бучава и вибрации.....	28
Програма за подобрување.....	30
Договор за промена во пишана форма.....	31
Договор 1.....	32
Договор 2.....	33

Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр.53/05; 81/05; 24/07; 159/08; 83/09; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12; 93/13; 42/14 и 44/15) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата за” Определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола, односно Дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување барање за усогласување со оперативен план („Службен весник на РМ“ бр.89/2005), до одобреното ниво во Дозволата.

Друштвото за производство, трговија и услуги Кока Фарм Боил експорт импорт довел Илинден лоцирана е во атарот на село Кадино, општина Илинден. Живинарската фарма регистрирана е како приватно претпријатие со дејност одгледување на живина несилки за производство и продажба на големо на конзумни јајца припрема на храна на несилките за јајца.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Друштвото за производство, трговија и услуги Кока Фарм-Боил експорт импорт довел Илинден лоцирана е на катастарска парцела бр.103/2 село Кадино. Самата локација граничи со парцелите со приближна големина, на чија територија нема изградено објекти. Парцелата е правоаголна, со димензии 15,5/75 м и се протега во правец северозапад - југоисток.

До локацијата каде е изграден објектот се доаѓа преку пристапен пат с. Кадино-Бунарцик од северозападна страна на објектот. Основна дејност на инсталацијата - живинарска фарма за кокошки е производство на конзумни јајца, нивно складирање и продажба на големо.

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација

Сопственик на дозволата	Број на дозволата	Датум на издавање
Нема	/	/

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација

Сопственик	Референтен број	Датум на издавање
	/	/

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, Ве молиме наведете го Бројот на дозволата. За било каква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адресата Општина Илинден ул. 9 бб, 1041 Илинден Скопје, Република Македонија.

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во општинските регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина

Предавање на Дозволата при престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува Органот. Со цел Барањето да биде успешно, Операторот мора да му покаже на надлежниот орган согласно член 120 ст.3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на Дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на Дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку Дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управување со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Преглед на барањите и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање (бр.)	Добиено	
ОБЈАВУВА Барање за добивање Б-дозвола (09-510/1)	29.02.2012	Нема забелешки
Поднесено барање за добивање на Дозвола за усогласување со оперативен план	03.05.2010	Имаше забелешки
Дополнување на Барањето за добивање на Б дозвола за усогласување со оперативен план(09-531/1)	09.03.2011	Нема забелешки
Објава на Барањето за добивање Б дозвола во весник	01.03.2012	Нема забелешки
Решение за именување на членови на преговарачки тим (09-510/2)	27.04.2012	//
Одлука за отпочнување на постапка за преговарање(09-510/3)	27.04.2012	//
Записник за констатација на инспектор за животна средина(09-510/4)	13.07.2012	Нема забелешки
Записник на одговорно лице за ИСКЗ(09-510/5)	13.07.2012	//
Решение(09-510/6)	17.09.2012	//
Доставено Решение на Кока Фарм Боил(09-510/6)	20.09.2012	Нема забелешки
Издавање на дозвола за усогласување на оперативен план(09-643/1)	14.02.2013	//
Објава на Дозволата за усогласување со оперативен план (09-643/2)	13.02.2013	//
Налог за годишен надоместок (09-643/3)	13.02.2013	//
Достава на Договори (09-643/4)	13.02.2013	//
Достава на уплатница од годишен надоместок (09-643/5)	20.11.2013	//
Известување (09-643/6)	13.03.2014	//
Известување и резултати (09-1017/1)	16.03.2015	//
Записник за извршен инспекциски надзор (09-1017/2)	18.03.2015	//
Дополнување на Програмата за подобрување (09-1017/3)	01.07.2015	//

Дозвола

Закон за животна средина

Нацрт Б - интегрирана еколошка дозвола

Број на дозвола 09-1017/

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр.53/05; 81/05; 24/07; 159/08; 83/09; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12; 93/13; 42/14 и 44/15), го овластува:

Кока Фарм Боил експорт импорт дооел ("Оператор")
Со регистрирано седиште
адреса : ул. 6 бр. 70 Илинден

поштенски број : 1041Илинден
Држава:Република Македонија
Број на регистрација на компанијата ЕМБС: 5902762
Да раководи со инсталацијата

Цело име на инсталацијата:
Друштво за производство, трговија и услуги КОКА ФАРМ-БОИЛ
експорт импорт ДООЕЛ Илинден

во рамките на дозволата и условите во неа.

Градоначалник на општина
Илинден
м-р Жика Стојановски

Датум:

1.Услови

1.Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

Табела 1.1.1		
Активност од Анекс 2 од УРЕДБА за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
Прилог 2. Точка 6.6 а Инсталации за интензивно живинарство со повеќе од 5.000 до 40.000 места за живина.	Производство на конзумни јајца, нивно складирање и продажба на големо	40.000 места за живина

1.1.2 Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ според Законот за животната средина (Сл. Весник на РМ бр.53/05; 81/05; 24/07; 159/08; 83/09; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12; 93/13; 42/14 и 44/15) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.

Табела 1.1.2	
Документ	Место во документација
Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 09-2483/1	Имотен лист број 1124

1.1.3 По добивање на Б - интегрираната еколошка дозвола Операторот е должен да го плати годишниот надомест за поседување на Б-интегрирана еколошка дозвола за период за кој ја поседува. Годишниот надомест Операторот ќе го плаќа во текот на календарската година.

1.1.4 Инсталацијата која работи, ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа Дозвола. Сите Програми кои треба да се извршат стануваат дел од оваа Дозвола.



1.1.5 Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во барањето без согласност и писмено одобрение од Надлежниот орган.

1.1.6 Во случај да постои ризик од хаварија и во случај на хаварија, Операторот најитно ќе изврши испитување на почвата, подземните води и водите за евентуално загадување.

1.1.7 операторот на видното место ќе постави план на кој што ќе бидат прикажани:

- начинот и операциите за складирање на отпадот
- видот на отпадот со негово место на складирање
- постапка за работа
- постапка за итни случаи

- мерки за издвојување на отпадот
- план за заштита од пожари
- простор за складирање на пакување за отпад
- предвиден максимален капацитет за секое место од локацијата
- знаци за опасност на секое место на локацијата и соодветни карактеристики на складираниот отпад.

1.1.8 Б-интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 години. Истата подлежи на ревизија при што доколку има потреба условите зададени во неа ќе се изменат.

1.1.9 Најдоцна една година пред истекот на временската рамка дадена во точка 1.1.8 операторот е должен да поднесе барање за обновување на дозволата.

2. Работа на инсталацијата

2.1 Техники на управување и контрола

2.1.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата, согласно условите во Дозволата ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во барањето за дозвола за ИСКЗ, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

2.1.2 Во инсталацијата треба да има поставено менаџер со соодветно квалификувано и со соодветно работно искуство кој што ќе биде назначен како одговорно лице. Менаџерот на инсталацијата или некое друго номинирано лице со соодветни квалификации и искуство, во улога на заменик, ќе биде присутен во инсталацијата во секое време во текот на работотата на инсталацијата или како што е поинаку назначено од страна на Надлежниот орган.

2.1.3 Копија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето кои се земени во предвид во оваа Дозвола ќе бидат во секое време достапни за секој вработен кој ја извршува работата на која се однесуваат некои од барањата на Дозволата.

2.1.4 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние услови од Дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да помогнат во извршување на нивните обврски.

2.1.5 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите на Дозволата, кои се релевантни на нивните должности и ќе бидат поткрепени со соодветна обука и писмени оперативни инструкции за да се овозможи да ги извршуваат своите должности.

2.1.6 Операторот ќе достави копија од оваа Дозвола до секој вработен чии должности се поврзани со некои услови на оваа дозвола.

2.1.7 Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за идентификување на потребите од обуки и за обезбедување на соодветна обука за целиот персонал чија работа може да има значително влијание врз животната средина. Операторот е должен да чува записи од одржаните обуки.

2.1.8 Операторот ќе воспостави програма за подигнување на јавната свест и обука на вработениот персонал за да се обезбеди дека јавноста може да добие информации во врска со состојбата на животната средина од Операторот во секое време.

2.1.9 Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на целата инсталација и соодветната придружна опрема која ќе има ефект врз состојбата на животната средина, врз основа на инструкциите кои се издадени од страна на производителите/добавувачите или инсталаторите на опремата. Операторот јасно ќе ја алоцира одговорноста за планирање, управување и извршување на сите аспекти од оваа програма на соодветните вработени лица.

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.2.1 : Суровини(вклучувајќи вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Опис на суровини	Барање 09-978/1, Поглавје IV	03.05.2010
Пченка	Барање 09-978/1, Поглавје IV	03.05.2010
Соја	Барање 09-978/1, Поглавје IV	03.05.2010
Премикс	Барање 09-978/1, Поглавје IV	03.05.2010
Креда	Барање 09-978/1, Поглавје IV	03.05.2010
Јајца	Барање 09-978/1, Поглавје IV	03.05.2010
Луцерка	Барање 09-978/1, Поглавје IV	03.05.2010
Сончоглед коспе	Барање 09-978/1, Поглавје IV	03.05.2010
Средство за дезинфекција Есоccid S	Барање 09-978/1, Поглавје IV	03.05.2010
Вода	Барање 09-978/1, Поглавје IV	03.05.2010
Електрична енергија	Барање 09-978/1, Поглавје IV	03.05.2010
Хартиени подлошки за јајца	Барање 09-978/1, Поглавје IV	03.05.2010
Картонски кутии	Барање 09-978/1, ПоглавјеIV	03.05.2010
Каустична сода NaOH 2%	Барање 09-978/1, ПоглавјеIV	03.05.2010
Струја	Барање 09-978/1, ПоглавјеIV	03.05.2010
Вода	Барање 09-978/1, ПоглавјеIV	03.05.2010
Средство за варосувањена сидовите CaCO ₃	Барање 09-978/1, Поглавје IV	03.05.2010
Моторно масло SEA 90W	Барање 09-978/1, ПоглавјеIV	03.05.2010
Плин	Барање 09-978/1, ПоглавјеIV	03.05.2010

2.2.2 Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за безбедноста на складиштата.

2.2.3 Целокупната храна која се употребува треба да биде во согласност со стандардите пропишани во домашната легислатива.

2.2 Ракување и складирање на отпад

2.3.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табелите (2.3.1) или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

2.3.2 Примена на минимизирање на отпадот преку контрола на влезните суровини на процесот на производство, контрола на записите.

2.3.3 Одржување на поилките во добра работна кондиција заради превенција на истекување.

2.3.4 Одделно зафаќање на неконтаминираната вода од покривите и чистите површини на локацијата и нејзино испуштање во дренажни канали.

2.3.5 Одржување на системот за храна во добра работна кондиција со цел минимизирање на расипувањето и загубата на храна

2.3.6 Соодветно чистење на шталите помеѓу вселување на ново јато

2.3.7 Сопственикот на фармата треба да биде одговорен за управување со создадениот екскрет и вода од перењето. Фармите каде што земјиштето за расфрлање е обезбедено со договори со други сопственици, треба да имаат на располагање резервна површина за расфрлање најмалку на 50% од површината обезбедена со договорите.

Табела бр.2.3.1 ракување и складирање на отпад

Опис	Документ	Дата кога е примено
Живинарски отпад (измет)	Барање 09-978/1, Дополна на барање 09-531/1 Табела I	03.05.2010 09.03.2011
Живинарски отпад (Угинати кокошки)	Барање 09-978/1, Дополна на барање 09-531/1 Табела I	03.05.2010 09.03.2011
Хартија и картон	Барање 09-978/1, Дополна на барање 09-531/1 Табела I	03.05.2010 09.03.2011
Санитарни и фекални отпадни води	Барање 09-978/1, Дополна на барање 09-531/1 Табела I	03.05.2010 09.03.2011
Масти и масла	Барање 09-978/1, Дополна на барање 09-531/1 Табела I	03.05.2010 09.03.2011

Табела бр. 2.3.2 :Отпад складиран на самата локација			
Опис на отпадот	Место на складирање на самата локација	Начин на складирање	Услови на складирање
Живинарски отпад (измет)	Ѓубришна Јама	Јама за собирање на ѓубре	Привремено до собирање од страна на ЈКП Илинден
Живинарски отпад (Угинати кокошки)	Во јутена вреќа	Метален контејнер за умрена живина	Привремено се до превземање од страна на ЈП Депонија Дрисла
Хартија и картон	Се собираат на обележан простор, местото е заградено, обележано	Се собираат на обележан простор, местото е заградено, обележано	Привремено се до превземање од страна на ЈКП
Санитарни и фекални отпадни води	септичка јама	Септичка јама	Привремено се до превземање од страна на ЈКП
Масти и масла	Во посебно означени буриња за таа намена	Се складира во магацин и се собира во буриња	Овластена организација за згрижување на таков вид отпад

2.3.8 Екскретот од живина и водата од перењето не треба да се расфрла на следните површини и периоди:

- на мочурливо земјиште
- на земјиште кое е замрзната или покриено со снег
- површини на кои се врши дренажа со цевки или канали каде каналите делумно или потполно се исполнети со почва
- површини на кои се вршела дренажа во последните 12 месеци
- за период од ноември до март
- екскретот не треба да се расфрла на земјиштето при крајот на годината за да не биде покриено со снег во текот на зимата
- екскретот треба да се расфрла подобро порано отколку подоцна за време на вегетациониот период
- кога во рок од 48 часа се прогнозираат обилни врнежи
- екскретот треба да се расфрла само преку ден
- кога правецот на ветерот е во насока на населени места или соседни куќи

- кога е најголем ризикот за јавноста од предизвикување на миризба пр. Фестивали или јавни празници

2.3.9 Екскретот од живина или водата од перење треба да се расфрла со соодветен ланчест распрскувач, плиток инјектор или распрскувач за ѓубриво.

2.4 Преработка и одлагање на отпад

2.4.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорено на писмено со Надлежниот орган.

Табела 2.4.1 Преработка и одлагање на отпад		
Опис	Документ	Дата
Во инсталацијата нема да има преработка и одлагање на отпад.		

2.4.2 Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво инертен отпад

2.4.3 Се задолжува инсталацијата Кока Фарм Боил за отпадот кој е наменет за транспорт, да достави идентификационен формулар и кон него да се приложи извештај за карактеристиките на отпадот. Примерокот од идентификациониот формулар ќе биде доставен до Надлежен орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина.

2.4.4 Инсталацијата Кока Фарм Боил задолжително умрената живина да ја предаде на овластена фирма а информациите за овој вид отпад да бидат доставени до Надлежниот орган.

2.5 Спречување и контрола на хаварии

2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.5.1 спречување и контрола на хаварии		
Опис	Документ	Дата
Планирање на постапките во случај на незгода или вонредна состојба	Барање за дозвола за усогласување со оепративне план (09-978/1)	03.05.2010

Во случај на несреќа операторот веднаш треба да:

- Го изолира изворот на било какви емисии
- Спороведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија која произлегува од тоа,
- Г процени загадувањето на животната средина ако го има предизвикано со инцидентот
- Да идентификува и спроведе мерки за минимизирање на емисиите
- Го забележи датумот на несреќата
- Го извести Надлежниот орган и другите релевантни власти
- Операторот е должен за предвидените активности и мерки за безбедност, како и начинот на постапување во случај на хаварија, да ги информира лицата на кои би влијаела хаваријата предизвикана од системот.

2.6 Мониторинг

2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.6.1 : Мониторинг			
Опис		Документ	Дата кога е примено
Интензитет на бучава	еднаш годишно	Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка Дозвола 09-978/1, Поглавје XI	03.05.2010
Штетни материи	еднаш годишно	Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка Дозвола 09-978/1, Поглавје XI	03.05.2010
Вкупна прашина	еднаш годишно	Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка Дозвола 09-978/1, Поглавје XI	03.05.2010

2.6.2 Операторот ќе обезбеди:

а. безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и

б. безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

2.6.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ИСО стандардите.

2.6.4 Инсталацијата Кока Фарм Боил задолжително треба редовно да доставува Извештај од извршените мерења од Мониторинг и истите да бидат доставени до Надлежниот орган.

2.6.5 Фреквенцијата, методите и обемот на мониторинг, начинот на земање на примероци и анализа ќе се извршуваат како што е наведено во оваа Дозвола или може да се изменат во согласност со Надлежниот орган кој ќе ја следи проценката на доставените резултати.

2.7 Престанок со работа

2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Опис	Документ	Дата
Ремедијација, Престанок со работа, Повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите	Барање	03.05.2010

2.7.2 Операторот во рок од 24 месеци од издавање Дозволата треба да подготви детален план со финансиски импликации за престанок на работа на инсталацијата или нејзино затворање во целост.

2.7.3 Планот треба да содржи:

- изјава за обемот на планот
- критериуми кои дефинираат успешен престанок со работа на активноста или на дел од нив, кој ќе обезбеди минимум влијание во животната средина
- програма за постигнување на наведените критериуми
- финансиски детали за планот и како тие ќе бидат обезбедени.

2.7.4 Операторот ќе обезбеди јасна и детална проценка на ризикот од еколошка одговорност што ќе ги прифати одговорностите/обврските од минатите и сегашните активности. Оваа проценка ќе ги вклучи одговорностите/обврските и трошоците за исполнување на планот за управување со ризикот по затворањето на инсталацијата.

2.7.5 Обврската за враќање на животната средина во задоволителна состојба по престанок на работата на инсталацијата од страна на Операторот ќе се изврши во согласност со членот 120 од Законот за животна средина.

2.8 Инсталации со повеќе оператори

2.8.1 Со инсталацијата за која се издава управува само еден оператор и Оваа дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2 од оваа дозвола.

2.9 Финансиски одредби

Операторот треба да плати надоместок за поседување на дозволата пресметан од страна на надлежен орган согласно Уредбата за висината на надоместокот кој треба да го плаќаат инсталациите за кои е потребно издавање на дозволи. Висината од овој надоместок е независен од трошоците кои треба да ги покрие операторот за вршење на мониторингпо барање на надлежен орган а во согласност со Законот за животна средина/амбиентален воздух и др законска регулатива што ја покрива оваа возраст. За годината за која се издава дозволата операторот е должен да плати висина пропорционална од денот издавање до 31.12. истата година. Операторот е должен оваа висина на надоместок да ја плати во рок од еден месец од датумот на издавање на Дозволата.

3. Документација

3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за:

а. секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите за животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;

б. Целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

3.1.2 Документацијата од 3.1.1 ќе биде достапна за инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време.

3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:

а. да бидат читливи;

б. да бидат направени што е можно побрзо;

в. да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата.

3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:

а. Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;

б. најдобра проценка на количината создаден отпад

в. трасата на транспорт на отпадот за одлагање;

г најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзино влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

3.1.8 Операторот на инсталацијата за која што се издава Дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датумот и времето на жалбата, како и краткото резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневникот за таа цел ќе го извести Надлежниот орган во рок од 24 часа.

3.1.9. Операторот е должен да ги чува следниве документи и при увид на овластените инспектори за животна средина истите ќе им ги достави на увид:

а. Дозволи поврзани со инсталацијата

б. записи од сите прибирања на примероци за анализи, мерења, испитувања, калибрирања и одржување кое е извршено во согласност со барањата на оваа дозвола и целиот мониторинг кој се поврзува со перформансите во однос на животната околина на инсталацијата.

3.2.0 Операторот ќе води записи за секој инцидент. Овој запис треба да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата треба да ги вклучува и превземените корективни мерки за да управува со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и ефектот врз животната средина и да се избегне неговото повторно случување. Операторот треба што е можно побрзо по известувањето за инцидентот, да му поднесе евиденција за инцидентот на Надлежниот орган.

3.2.1 Операторот задолжително да поседува внатрешен план за вонредни состојби, кој ќе ги содржи мерките што треба да се превземат внатре во системот во случај на хаварија.

4.Редовни извештаи

4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.

Операторот ќе даде извештај за параметрите:

- а. во однос на наведени емисиони точки;
- б. испраќање на извештај до Надлежниот орган во рок од 14 дена
- в. Сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено овластено лице од инсталацијата

4.1.2 сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.

4.1.3 Извештаите ќе се поднесат како што е резимирано во Додаток 2, или на друг начин како што е наведено во Дозволата.

4.1.4 Сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено овластено лице од инсталацијата.

4.1.5 Операторот ќе поднесе до Надлежниот орган, најдоцна до 31- ви Март секоја година, Годишен извештај за животна средина кој ја покрива претходната календарска година.

5. Известување

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување:-

а. кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;

б. кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;

в. кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и

г. било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

5.1.2 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве ативности

а. перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;

б. престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година;

в. повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).

5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување за следниве работи:

а. било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;

б. за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;

6.Емисии

6.1 Емисии во воздух (атмосфера)

6.1.1 Точкасти емисии во воздух ќе се следат од точките наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнуваат само од извори наведени во таа табела.

Табела 6.1.1 Емисиони точки во воздухот		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
Вентилационен отвор –вентилатори	Вентилација на објектот за одгледување на кокошки	на самиот објект
Септичка јама	Септички јами за фекални и санитарни отпадни води	во просторот надвор од објект

6.1.2 Граничните вредности за квалитет на амбиентниот воздух за параметарот (рите) на точките наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени при работата на инсталацијата.

6.1.3 Временските периоди од 6.1.2 соодвествуваат на оние од прифатената програма за подобрување во поглавјето 8 од оваа дозвола.

6.1.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2 на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела

6.1.5 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата.

6.1.6 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.

Табела 6.1.2 Граници на емисиите во воздух					
Параметри	Ознака на точка на емисија				Фреквенција на мониторинг
	До (датум)	Концентрација (mg/Nm ³)	Од (датум)	Концентрација ГВЕ(mg/m ³)	
Проток					
Вкупна прашина			Од денот на издавање на дозволата	50	Еднаш годишно
NH ₃ ,			Од денот на издавање на дозволата	50	Еднаш годишно

6.1.7 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се превземат за да се минимизира емисијата.

6.2 ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ

Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во следната табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата (земјоделски и неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште (ефлуент, мил, пепел), како и предложените количества, периоди и начини на примена (пр. цевно испуштање, резервоари).

6.3.1 Инсталацијата ” Кока Фарм Боил” задолжително е потребно да поседува Договор за одложување на ѓубривото склучен со приватните фармери кои што го превземаат ѓубривото

На оваа Инсталација нема земјоделски активности

Идентитет на површина	
Вкупна површина (ha)	
Корисна површина (ha)	
Култура	
Побарувачка на фосфор (kg P/ha)	
Количество на мил расфрлана на самата фарма (m ³ /ha)	
Процентото количество фосфор во милта расфрлана на фармата (kg P/ha)	
Волумен што треба да се аплицира (m ³ /ha)	
Аплициран фосфор (kg P/ha)	
Вкупен количество внесената мил (m ³)	

6.2 Емисии во почва

6.2.1 Нема емисии во почвата.

6.2.2 Операторот ќе извести за секоја непредвидена емисија во почва.

6.2.3 Не се дозволува влијание на почвата од привременото складирање на отпаден материјал, до и за време на неговото превземање од овластено лице

6.3 Емисии во вода

6.3.1 Не постојат емисии во површинска вода ниту во канализација.

Фекалните и отпадните санитарни води се собираат во непропустливи септички јами.

6.3.2 Од инсталацијата за која се издава оваа Дозвола нема да има емисии во вода

6.4 Емисии на бучава и вибрации

- Бучава

Емисиите на бучава од локацијата на инсталацијата треба да бидат во согласност со стандардите пропишани со националното законодавство (Одлуката за утврдување во кои случаи се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава Службен весник на РМ бр.1/09, Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места (Службен весник на РМ бр.12/08) и Правилникот за граничните вредности на нивото на бучава во животната средина (Службен весник на РМ бр. 147/08) табела 6.6.1

Табела 6.4: Емисии на Бучава dB (A)			
	Преку ден	Преку ноќ	Се однесува на
Подрачје со IV степен на заштита од бучава	60	60	Постоечката локација

6.6.2 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата еднаш годишно

6.6.3 Емисиите на бучавата нема да ја надминат границата од 60 db(преку ден) и 60 db (преку ноќ) надвор од локацијата на инсталацијата согласно со пропишаната граница на дозволена бучавост согласно Одлуката за утврдување во кои случаи се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Службен весник на РМ бр.1/2009)

6.6.4 Инсталацијата Кока фарм Боил задолжително е потребно да врши мерење на бучавата еднаш годишно и резултатите да бидат доставени до Надлежниот орган.

Извор на емисија Референца/бр	Емисиона точка реф.бр.	Опрема референца/бр.	Звучен притисок dBA на референтна оддалеченост	Периоди на емисија(број на часови предпладне./ попладне)
Мелење млин	Б1	2260 Bruel&Kjaer	49-50	Повремено

	Национален координатен систем	Нивоа на звучен притисок (db)		
	(5N, 5E)	L(A) _{eq}	L(A) ₁₀	L(A) ₉₀
Граници на локацијата				
Јужно од објектот сса 3м	-	48,5	54	68
Осетливи локации				
Поради тоа што инсталацијата е лоцирана на земјоделско земјиште опкружена исклучиво со ниви, ораници и се наоѓа на најмалку 350 м населено место не постојат осетливи локации				

- Вибрации

Нема извори на вибрации.

7 .Програма за подобрување

6.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 7.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Табела 7.1.1 : Програма за подобрување

Ознака	Мерка	Датум на завршување
7.1	<ul style="list-style-type: none">Селекција на отпадот со цел минимизирање на отпадотФинансиски средства : 3.000,00 денари	Декември 2015
7.2	<ul style="list-style-type: none">Поставување на колектор за користење на сончева енергија со цел енергетска ефикасност и заштита на животната срединаФинансиски средства: 120.000,00 денари	Јуни 2016

8. Договор за промени во пишана форма

8.1.1 Кога својството “или како што е друго договорено написмено” се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

а Операторот ќе и даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола

б Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.

8.1.2 Секоја промена предложена според условот и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

9.Додаток 1

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола. Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија. Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина. Потврдата треба да содржи

Дел А

- Име на операторот
- Број на дозвола
- Локација на инсталацијата
- Датум на доставување на податоци.
- Време, датум и локација на емисијата.
- Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
- Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
- Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
- Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- Превземени или планирани мерки за справување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
- Име Пошта.....
- Потпис Датум
- Изјава дека потпишаниот дека е овластен да потпишува во името на Операторот

10. Додаток 2

Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа дозвола, се наведени подолу.

Табела Д2

Параметар	Фреквенција на извештајот	Датум на поднесување на извештајот
Мониторинг на воздухот-цврсти честици на прашина	еднаш годишно	по извршување на мониторингот
Мониторинг на ѓубривото од живината (фецесот)	еднаш годишно	по извршување на мониторингот
Годишен Извештај за постапување со отпад	еднаш годишно	до 31-ви март секоја година
Програма за управување со отпад	еднаш годишно	до 31 септември во тековната година
Евиденција на инциденти	како што се случуваат	во рок од 5 (пет) дена од инцидентот.